

ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ВЛИЈАНИЈА ОД ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД


Измени во Предлог Законот во делот на доброволното пензиско осигурување

- Од Предлог законот како елемент кој ќе има позитивно влијание во доброволното пензиско осигурување ја гледаме измената во поглед на оданочување на пензискиот надоместок при исплата од доброволниот пензиски фонд, односно оданочување на приносот при уплати од физички лица и оданочување на неоданочен дел при уплати од правни лица. Со оваа измена се избегнува концептот на двојно оданочување.
- Измената во предлог законот со која се предвидува намалување на даночното олеснување за осигурители кои организираат пензиски шеми од 4 просечни месечни бруто плати на 2 просечни месечни бруто плати на годишно ниво, негативно ќе влијае на доброволното пензиско осигурување. Намалување на даночното олеснување би значело дека работодавците треба да платат персонален данок на доход над износот од две просечни бруто плати пред тие да бидат уплатени во доброволно пензиско осигурување. Досегашната пракса покажува дека се исклучително ретки случаите кога работодавците уплаќаат над износот за кој што имаат даночно ослободување. Оваа одредба значи намалување на стимулативните мерки од страна на државата за доброволното пензиско осигурување и намалување на уплатите во доброволен фонд од страна на работодавците за своите вработен, што би значело помали уплати во доброволниот пензиски фонд по овој основ за околу 30%.
- Изедначувањето на доброволното пензиско осигурување со животното осигурување, во делот на даночни ослободувања на годишно ниво до 2 просечни месечни бруто плати не е праведно. Самиот назив доброволно пензиско осигурување има социјален карактер, се работи за пензиски надоместок и истото има законски ограничувања во поглед на користење на средствата. Од друга страна животното осигурување е еден тип на вонредно штедење на слободни парични средства на населението и фирмите. Поради тоа сметаме дека даночното ослободување кај доброволното пензиско осигурување треба да е повисоко во однос на предложеното решение, со цел да се стимулира доброволното пензиско штедење.
- Со оглед на промените од предлог законот, треба да се пропише методологија на кој начин ќе се утврди даночната основа за пресметка на персоналниот данок на доход при исплата на повеќекратни и програмирани повлекувања за уплати од физички лица. Имено согласно предлог законот за уплати од физички лица ќе се оданочува приносот, односно делот кој не е оданочен при уплата од правни лица. Приносот на неисплатените средства се менува секој ден и поради тоа потребно е ова да се дорегулира во подзаконски акти. Тоа би значело интерни софтверски промени во Друштвото кои што во овој момент на еден месец до имплементација практично би биле многу тешко остварливи.
- Воедно Друштвото предлага во најбрз можен рок да се усогласи, односно уреди новиот начин на оданочување во 3 столб во член 158 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Генерален директор

Весна Стојановска



Втор генерален директор

Предраг Милошевски

